

<b>Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии</b>		
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик 3
2.	Код	ФБОН08
3.	Студиска програма	Криминалист
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност - Скопје
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв
6.	Академска година / семестар	Академска 2014/2015 година/трет семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Вон. проф. Д-р Јаготка Стрезовска
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен Германски јазик 1 и Германски јазик 2
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Надградба на стекнатите знаења во Германски јазик 1 и 2. Оспособување на студентите да разбираат кратки едноставни текстови на вообичаени секојдневни теми и теми кои се релевантни во нивниот понатамошен професионален ангажман. При слушање можат да разберат едноставни описи на насоки на движење и како би стигнале од точка А до точка Б. Со пишување може да опишат каде некој живее и да напишат кратко соопштение или порака. Во однос на усна комуникација се оспособуваат да воспостават контакт и да даваат информации за минати активности. Студентите го заокружуваат нивото А1 според Заедничката европска референтна рамка за познавање на странски јазици.
11.	Содржина на предметната програма	Покрај основната литература која ги развива способностите за разбирање и изразување кај студентите на современ германски јазик, се воведува и дополнителна литература која обработува теми важни за идната струка на студентите. Содржина: пишување поплаки, давање совети, раскажување, како нешто се случило, давање информации за настани и активности во минатото. Обработка на текстови и вежби на тема: крим-лабораторија, кражба, упад во банка, реконструкција на криминален настан. Грамматика: модални глаголи, императив, минато време- Перфект, минато време- Претеритум, лични заменки во Акузатив, локални определби (предлози со Датив или Акузатив) Фонетика: акцент и изговор, мелодија на реченица, долги и кратки вокали - пишување есеј на тема „Сведок на криминален акт,“
12.	Методи на учење	Содржината се пренесува преку комбинација од предавања, писмени и устени вежби, вежби во групи, дискусии за време на часот, како и преку можноста за

		индивидуална или групна презентација. Се очекува од студентите да бидат независни во учењето, активно да учествуваат во процесот на стекнување знаење, како и да покажат разумен степен на интерес и ентузијазам за време на часот. Следствено, се очекува од студентите да ги читаат навремено доделените текстови за дискусијата на часот. Сите задачи, вклучувајќи и домашни треба да се уредно доставени во назначениот временски рок.		
13	Вкупен расположив фонд на време	75 часа		
14	Распределба на расположивото време			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	2 часа неделно
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	1 час неделно
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи (есеј)	5 часа (во семестарот)
		16.2	Самостојни задачи (самостојно учење)	31 час (во семестарот)
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	80 бода (два колоквиумски теста по 80/2 бода или завршен испит од 160/2 бода)	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	10 бода (3 присуство на предавања, 2 активност на предавања, 2 присуство на вежби, 3 активност на вежби)	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		до x50 бода	5(пет) (F)
			Од 51 до 60 бода	6(шест) (E)
			Од 61 до 71 бода	7(седум) (D)
			Од 71 до 80 бода	8(осум) (C)
			Од 81 до 90 бода	9(девет) (B)
			Од 91 до 100 бода	10(десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Посета на предавања и вежби со максимум 3 отсуства		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Германски јазик		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација и самоевалуација		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Jagotka Strezovska	Business Deutsch	CNIR Ohrid, 2012

		2.	Renata Šobak Sreš	Deutsch für die Polizisten	Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Policijska akademija, 2005
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Thomas I. Means	Business communication	Ars lamina, 2012
		2.	Hueber Verlag	Intensivtrainer zu Schritte International 1 u. 2	Hueber Verlag
		3.	Grceva, Ranka & Rau, Petar	Großes Makedonisch – Deutsches, Deutsch – Makedonisches Wörterbuch	Magor, Skopje, 2006